

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 4

Петок, 26 март 2021 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина:

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
81.			
Јавна објава – непознат имател на градба на КП бр. 7930 и КП бр.7689/1 КО Струмица			2

81.

Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15 и 65/18), ја извршувам следната достава преку

Ј а в н а о б ј а в а

Општина Струмица го повикува НЕПОЗНАТИОТ ИМАТЕЛ НА ГРАДБА во рок од 1 (еден) ден, да се јави во просториите на Општина Струмица, да го подигне Решението со Ип 1 бр. 26/₂₁ - 117 од 12.03.2021 година, донесено од Овластениот градежен инспектор.

Општина Струмица, преку Овластениот градежен инспектор, со горенаведеното Решение, му налага на непознатиот имател на градба во рок од 15 (петнаесет) дена од приемот на Решението сам да ја отстрани градбата инкорпорирана во член 73 од Законот за градење- огради и помошни градби во функција на индивидуален/и станбен/и објект/и на КП бр. 7930 и КП бр.7689/1 КО Струмица каде оградата е со должина од $l_0 = 11.45$ м и висина $h_0 = 1.75$ м. Оградата е изведена од поцинкувана мрежа која е закачена на метални кружни профили ф 50 мм, додека помошниот објект е со габаритни димензии во основа 2.0 x 2.3 м и катност – приземје. Градбата е изведена од дрвени отпадоци, полиутерански отпадоци кои се прицврстени на дрвени кадрони со димензии 10 x 10 см и приближна висина од 2.20 м и е покриена со ребраст лим.

Доколку непознатиот инвеститор не го подигне Решението, оваа Јавна објава се смета за уредна достава на Решението со Ип 1 бр. 226/₂₁ - 117 од 12.03.2021 година и сите негативните последици кои можат да настанат од истата ги сноси самата странка.

Бр.03-1607/2
18.03.2021 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.